

ШОУ КОЕ ЌЕ ТРАЕ ПОВЕЌЕ ОД 101 ДЕН

Навреди, обвинувања, вадење на валканите алишта на површина, потсетување на аферите за продажба на државното земјиште, становите на Груевски, аферата "Бачило", релативно младиот состав на Кабинетот на Груевски, лево-десната ориентација на владината коалиција, прашањето дали вмовците потекнуваат од комунистите или од социјалистите... беа само дел од декорот на собраниската седница на која се избираше новата македонска Влада. Театарската претстава се претвори во читање колумни, иако беше договорено собраниската седница да заврши истиот ден кога и почна, но расправата продолжи да се одвива и во текот на наредниот ден, затоа што беше прекршен центлменскиот договор - дил да нема реплики на реплики.

За политичарите беа виновни дури и



СОБРАНИСКИ ЗАСЕНИЈА ШПА

■ Пишуваат:

Жаклина МИТЕВСКА
Кокан СТОЈЧЕВ

новинарите, демек седмата сила им го нарушила политичкиот комодитет, кој го отсликува сегашниот состав на македонското Собрание.

"Свесен за присутниот хендикеп по изборниот пораз некој можеби дискусијата ќе ја сфати како задоцнета, непотребна, свесен за нечујноста на медиумите, за успехите на СДСМ, која трае, како и за јавната поддршка на предложената Влада, сепак јас не мислам така како што во 2002 година говореше господинот Милошоски, цитирам:

'Затоа, жал ми е за оние политичари кои сè уште не научија колку е големо влијанието на медиумите во политиката. Важно е да се пишува и да се зборува без прекин сè додека народот не подзаборави кои сте биле и што сте направиле. Идејата е на народот уште еднаш износените опинци да му се продадат како нови. Цел е доаѓањето на власт. Како и да е, во овие претизборни денови границата меѓу медиумите и политиката е многу тенка. Сè повеќе новинари чи-

"Секој си има свое бачило", Борис Кондарко.

"Доста со душегрижништво, а за Бадинтер, вие немате врска кој е и што е тоа", Мендух Тачи.

"До скоро мислев дека ние Македонците сме народ кој најмногу се јаде меѓу себе, меѓутоа имав прилика да научам дека науката открила дека ајкулите почнуваат да се јадат уште во утробата на мајката", Љубисав Иванов-Синго.

"Дали ако Груевски увезе 2 милиона Јапонци, ќе имаме успешна Влада", прашаа опозиционерите.

тателот го третираат како празноглава кукла чија мисла може лесно да се обликува со кратка терапија од добро-спакувани полувистини. Затоа е препорачливо да се сомневате додека читате или слушате вести. Читајте полека, препрочитувајте и размислувајте додека читате, а на новинарите кои ги користат овие стари трикови не верувајте им повеќе од тоа што им верувате на своите комшики кога ве озборуваат'.

Почитувани граѓани, како што гос-

подинот Милошоски ја напишал својата колумна, слушајте полека, препрочитајте ја денешната програма на Владата, понудата на личностите и размислете дали така беше во кампањата, дали така се зборуваше, дали некој ги применил методите во колумната, дали можеби политичката партија на која ѝ припаѓа господинот Милошоски го употреби овој рецепт. Затоа во воздух лебди прашањето зошто нема јавна дебата, полемика, зошто нема критика или е со-

сема природно мандатарот со леснотија да може да каже дека годинава нема датум за преговори, ако пак СДСМ зборува за денови, или природно е на 27 јули госпоѓицата Јанкуловска да не биде претседател на Собранието зошто ѝ е потребна на партијата како генерален секретар, а по две недели да поднесе оставка од истото место. Да се зборува за некакво фамозно невидено образование на кандидатите за министри, а всушност според сите критериуми во Република Македонија четири кандидати за министри имаат само средна стручна подготовка. Ние се надеваме дека тука господинот Славески ќе ја брани честа на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј", истакна **Јани Макрадули** од СДСМ, кој му читаше молитва на народот а, исто така, им "попуваше" и на новинарите.

вистина? Зошто нервоза? Дали причина за нервоза во СДСМ е 'Бачилото', или можеби аферата со државното земјиште".

Ѓорчев, не дозна како Макрадули дојде до стан со плата од 1.000 евра.

СТОЛЧЕ СО ТРИ НОГАРКИ

На овој негов говор повторно реплицираше **Макрадули**: "Мислев дека господинот Ѓорчев има желба да биде пратеник, но очигледно сака да го замени Маневски во Комисијата за спречување на корупцијата".

Во однос на образованието на кандидатите за министри се слушна и една ваква реплика од пратеникот **Илија Китановски**:

"Ако високото образование стекнато во земјите на ЕУ за господинот Макра-

дули и за СДСМ е несоодветно, тогаш еве еден предлог до него, неговата пратеничка група нека даде иницијатива да упатиме нота до земјите на ЕУ дека ние како РМ имаме толку високо софистицирано и усогласено високо образование и нема да ги признаваме дипломите од универзитетите кои се во земјите на ЕУ".

На ова претседателот на Собранието, **Љубиша Георгиевски**, во свој режисерски стил Шекспировски упадна во речта: "Сите дами овде ќе потврдат дека нема ништо поужасно од вчерашната мода. Вчерашната мода оставете ја, нема никаков ефект!"

И овој пат несвесно се правеа грешки околу редоследот на пријавените дискусанти. Беше помешан редоследот меѓу **Љубисав Иванов-Синго** и **Слободан Најдовски**.

ТЕ БИСЕРИ ГИ НСКИТЕ СЕРИИ

Нему му реплицираше **Влатко Ѓорчев** од ВМРО-ДПМНЕ:

"Овој тип реторика, обвинувања и паушални работи, кои беа спомнати ги гледавме со години. Македонските граѓани во изминатите 1.100 дена на владеење на најнеуспешната Влада во македонската историја видоа еден аферички без разрешница и обвинувања, кои беа невтемелени. Значи, целата оваа реторика беше присутна и пред 5 јули, а на 5 јули излегоа македонските граѓани и гласаа. ВМРО-ДПМНЕ и нашата коалиција победи, тоа беше судот на јавноста. А, судот на јавноста за ваквиот СДСМ, владејачки и олигархиски, беше тоа што доби околу 200.000 гласа од 500.000 кои ги имаше во 2002 година, убедливо најлош резултат. Кога сме кај становите, би го прашал претходниот дискусант колку станови има, која е нивната вредност, колку пари има позајмувано и едноставно на кој начин се стекнати? Знаеме дека пратеничката плата е околу 1.000 евра. Откако е пратеник, Јани Макрадули на кој начин има стекнувано имот? Дали од некој има позајмено 50.000 евра, дали има стан кој пазарно вреди 90.000 евра, а го има проценето на 75.000 за евентуално да се плати понизок данок итн.? Дали сè тоа е



"Како јас немам право, со какво право тврди дека немам право. Јас му против на Макрадули за тоа што ми рече дека нема да ми даде столче во Собранието. Вие знаете јас тогаш донесов едно столче со три ногарки, така што го заборавив тоа и не сакам да биде тоа како причина. Личните дисквалификации, навреди и измислувања се многу непродуктивни. Тоа често пати е типично за нас Македонците. До скоро мислев дека ние Македонците сме народ кој најмногу се јаде меѓу себе, меѓутоа имав прилика да прочитам дека науката открила дека ајкулите почнуваат да се јадат уште во утробата на мајката. Ајде да престанеме, да го измениме тој наш обичај и полека да станеме културна нација. Навредите, дисквалификациите не водат кон ништо", истакна **Љубисав Иванов-Синго**.



Слободан Најдовски од ЛДП му порача на Груевски да ѝ одговори "на македонската јавност дали е расчистено прашањето меѓу ДПА и останатите партнери во коалицијата, односно дали ДПА и Џафери отстапуваат од нивниот став дека Македонија не може да опстане како унитарна држава".

Зборуваше и за силното влијание на левицата во оваа Влада.

"Морам да ви кажам за нашата загриженост за доминантната улога на левицата во новата Влада и стравот да не ни се врати периодот пред 90-та година. Оваа Влада ќе ја раководат луѓето кои битно одлучувале пред 90-та година (од минатиот век з.н.), или лично семејствата на тие луѓе, припадници на тогашните најконзервативни струи во РМ".

Најдовски потенцира и дека "незрелоста" на оваа Влада не е заради младоста на кандидатите за министри, туку поради немањето искуство во своето работење, при што рече дека има и исклучоци, кои во изминатиот период

биле докажани во својата работа.

"Господине мандатар, од ЛДП ја имате целосната поддршка во борбата против корупцијата. Но, има еден услов тоа да го направите во првите 2-3 месеци. Да ги разрешите сите 'бачила' во РМ, сите злоупотреби кои ги направиле функционерите од било која политичка партија, ги има и од нашата ЛДП, иако ниеден од нашите министри не бил спомнат во досегашните афери. Но, ние од ЛДП ве поддржуваме во рок од три месеци сите овие случаи да ги разрешите. Пробивањето на тој рок значи дека се занимавате со политиканство и кое ќе биде само игра во наредниот период. Овие случаи да имаат краен епилог, некој да одговара. Никој не може да се крие зад одредена политичка партија, не се членовите на ВМРО-ДПМНЕ лопови, тоа се поединци, кои беа на

литет на мандатарот, опозиционерите прашаа - треба ли да очекуваат Груевски да купи уште станови за неговата мајка. Ако Груевски се бори против корупцијата, како може да не знае за коруптивното однесување на Даравелски?

"ВЕСНИЧКА"

В.Д. претседателката на ВМРО-Народна партија, **Весна Јаневска**, зборуваше за составот на владината коалиција, при што потенцира дека ВМРО-ДПМНЕ направило коалиција со СДСМ.

"Никој не ви даде право да го преименувате СДСМ во НСДП. Кандидатот за министер за одбрана Лазар Еленовски во август зел книшка од НСДП. Луѓе од СДСМ преминуваат во НСДП за да ги зачуваат своите позиции, тоа се истите оние кои ги прогонуваа вмовците".

Зборувајќи за состојбите во здравството таа потенцира: "Температурата надвор беше 40 степени, а во болничките соби 50 Целзиусови степени, се шетаат лебарки, а вода од тушот не може да се пушти, зашто ќе се поплави подот".

Госпоѓа **Јаневска** се обиде да направи и споредба меѓу македонската и словенечката фудбалска репрезентација. На тоа се огласи **Синго**, кој не реплицираше, туку се обрати на начин на кој не му доликува на сериозен пратеник - Весничка!

"Весничка ги побркала работите. Но, ѝ се простува, тука е бруцош, таму е професор. Дали е таа против Меркел, против една плејада политичари на Европа, кои се обединуваат во судбоносни денови за да ја спасат државата. Тотално ги побркала работите со репрезентациите... Во фудбалот нема апархејд, нема раси, вера, политика. Весничка, ако те интересира ќе седнеме, ќе расчистиме".

"Не ни очекувам да се разбереме со господинот Синго, она што јас го зборувам за фудбалот, се надевам дека ќе ме разбере идниот премиер. Зборувам за пари, економија и за сè она што значи иден просперитет на РМ, а во однос на лево-десните коалиции доволно сум информирана за Ангела Меркел, но тоа се вистински социјалдемократски сојузи, а не простете, бивши комунистички партии. Ако сакаме таква коалиција, лева десна, предлагам коалиција да направат ВМРО-ДПМНЕ и СДСМ", истакна **Јаневска**.

На обраќањето на Синго кон Јаневска реагираше пратеникот **Жерновски**, кој побара од собранискиот спикер во иднина да не дозволува таков начин на обраќање.

Првиот парламентарец **Георгиевски**, кој сè уште не знае која од пратеничките е госпоѓа а која госпоѓица, тивко про-

функции. Ако некој се огрешил од Законот, ја имате поддршката од ЛДП во рок од три месеци тоа да го разрешите, доколку тоа не го решите сметам дека вие го изгубивте чекорот во борбата против корупцијата".

Иван Анастасовски од НСДП, реплицирајќи му на Најдовски, потенцира дека неговата дискусија ја сфатил во два правца и дека би бил задоволен ако во тоа тој го демантира.

"Според мене, од она што го говорите можам да заклучам дека најголемиот хендикеп на оваа Влада е тоа што покрај левата и десната ориентација, ве нема вас како централна Либерално-демократска партија. Дали тоа што 6 пати повторивте дека давате поддршка во првите сто дена, значи дека петте пратеници на ЛДП ќе гласаат за оваа Влада. Немојте да критикувате ретроградни конзервативни сили, па вие сте политичар и од тој и од овој систем и затоа добро говорите на говорницата".

Зборувајќи за моралниот кредиби-

коментира, но доволно за да го слушнат сите, дека ќе им се обраќа по име, зошто ние не сме Грци да ги менуваме имињата.

ЖРТВА

Пратеникот **Влатко Ѓорчев** прочита цитати од колумната на пратеникот на СДСМ, **Есад Рахиќ**, која се однесуваше на сегашниот амбасадор во Лондон, **Ѓорѓи Спасов**, поранешен амбасадор во Софија, ексминистер за правда од редовите на СДСМ и претходен нејзин ге-

сценарио - распаѓање на Југославија'.

'Кој е пиротехничарот од краткиот документарец фронтално палење на американската Амбасада...'

Трет цитат упатен на Ѓорѓи Спасов: 'Кој е штембил мајсторот во нашите амбасади, фала на прашање, мислам дека беше во Софија, за издавање дозволи за дамите и танчерките упатени на печалба во Поранешната Југословенска Република Македонија, што дебело се наплатуваше, кој истовремено земаше и амбасадорска и министерска плата во 1997 година, делеше нотарски лиценци, промовираше актуелни заменици, јав-

ство, им ги даде на други крајно леви-чарски партии. Тие прашаа дали новиот премиер ја изгубил довербата во граѓаните кога сака да носи странци за да ги решаваат проблемите со корупцијата и со организираниот криминал. Му ја поздравуваат идејата за отворање Агенција за корупција, но сметаат дека тој треба да биде првата жртва.

"Дали ако Груевски увезе 2 милиона Јапонци, ќе имаме успешна Влада?", прашаа опозиционерите.

Во дискусијата имаше и коментар дека и ВМРО и комунистите произлегле од социјалистите, односно дека сите настанале од комунистите.

Борис Кондарко рече дека секој има свое бачило.

"Идната Влада го нема обезбедено Бадинтеровиот принцип, со што ќе се закочат важни процеси за политичката стабилност", забележа социјалдемократот **Никола Поповски**.

На ова му реплицираше **Мендух Тачи** од ДПА, потенцирајќи "доста со душегрижност, а за Бадинтер, вие немате врска кој е и што е тоа".

Досегашниот премиер **Владо Бучковски** говорот на Груевски го оцени како говор "на директор на агенција за странски инвестиции", а не како на премиер. Му забележа дека многу малку и се посветил на надворешната политика, на завршувањето на обврските од Охридскиот договор и на меѓуетничките односи во земјата.

Надевајќи се дека сè уште ќе биде лидер на опозицијата го најави шоуто на 101-от ден од новата Влада, а на коктелот во Собранието изјави дека се губи позицијата, но не и главата.

Пред изборот за премиер **Груевски** уште еднаш им се обрати на пратениците, оценувајќи дека во дискусиите имало добри идеи, но и многу лични дисквалификации и навреди. Груевски одговори дека обвинителството не нашло основа за негова одговорност за платежната картичка. За становите се повика на ставот на Антикорупциската комисија, според која не се огрешил од законите непријавувајќи ги становите на својот родител. Ги отфрли критиките дека релативизирал предизборни економски ветувања и го подвлече фактот дека останал доследен и на ветувањата дека во Владата ќе предлага професионалци, а не само партиски кадри и дека ќе донесе и луѓе од странство. Обраќајќи им се на сегашните опозиционери искоментира: "Не знаевте за 4 години да си ги решите аферите, а нам ни даваат 3 месеци".

Инаку, на вториот ден собраниската седница ја водеше пратеникот Стојан Андов. За собранискиот спикер прво се рече дека има протоколари обврски, за потоа да се објави дека имал висока температура и дека дури примил и инфузија.



нерален секретар.

"Ќе почнам со првиот цитат, реплика која се однесува на Ѓорѓи Спасов.

Што му вели **Есад Рахиќ**: 'Време е јавно да се истражи и обзнани кој ја сочинува подземната спрега на која ѝ припаѓаш. Време е Жорж (се мисли на Спасов) и да се посведочи во тоа, но не во колумни, туку во една илустрациона легална постапка, која тебе и таквите како тебе ќе ги смести на буништето на историјата. Време е Жорж да си оди Бучковски затоа што немаше храброст или време, нека одлучи самиот, да расчисти со инсталациите од твојот состав'.

Втор цитат за предизвиците кои ќе ги има МВР.

'Еве нешто за еден класичен негативец, мераклија на глупави споредби и филмски жаргони, на пример, кому му е познато кој беше задолжен за специјалните ефекти во крими драмата 'големиот транспорт' за време на ембаргото со СРЈ, кој од кај нас е најдобриот пријател на Мира Марковиќ во крвавото

ни правобранители, аплицираше кеш'.

'На крај, Жорж останаа некои необработени теми, како што е, финансирањето на партијата во твоето време кога знаеше да се потпреш на вистинските кадри, но да го оставиме тоа за некоја друга пригода. Всушност, Жорж јас и ти имавме една многу добра соработка, не знам како не се секаваш, постојат документи, полномоштва... на крај затоа не удирај по самарите, особено не по овој кој имал повеќе газди, туку кажи му на нарачателот на прозивката ако е маж директно да удри по коњот или магарето", коментираше **Ѓорчев**.

Пратениците од опозицијата му забележаа на Груевски за министерот за правда, Михајло Маневски, коментирајќи дека тој дошол на тоа место благодарение на аферата "државни станови", во кои ексантикорупционерот успеал да го одбрани Никола Груевски. Зошто ВМРО-ДПМНЕ даде толкав акцент на економскиот развој кога клучните министерства, за економија и за земјодел-